

# СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА РАДИО ОПРЕМА (#РАДИООПРЕМА)

## 1.1 За услугата

Согласно Законот за електронски комуникации, АЕК издава Согласност за увоз на опрема. Оваа согласност е неопходна за увоз на радио опрема во РМ и е еден од документите што увозникот задолжително треба да ги обезбеди и достави на увид до царинската управа при увоз на опремата. Со цел да се обезбеди согласност на увоз на опрема, увозникот треба да поднесе барање до АЕК

### ■ Достапност на услугата за користење

Услугата е достапна за користење за сите правни и физички лица во РМ.

### ■ Предуслови за користење

Предуслови за користење на услугата се:

- активна интернет конекција
- Дигитален сертификат на USB токен (издаден од овластена куќа: КИБС и/или Македонски Телеком)
- Доколку поднесувате Барање за увоз како правно лице, дигиталниот сертификат треба да е т.н. „личен сертификат за професионална намена“, издаден на име на вработен во правното лице, со задолжителна информација за називот на правното лице во сертификатот (пополнет атрибут “О”)
- Валидна адреса за електронска пошта (е-пошта)

## 1.2 Поднесување на БАРАЊЕ за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (#Радиоопрема.Барање)

Поднесувањето на ова барање се врши со пополнување на електронски формулар и негово поднесување. Процесот се одвива во следниве чекори:

1. Од почетната страна <https://e-agencija.aek.mk/> избирате

Услуги -> Радио-Фреквенции -> Барање за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радиоопрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на европската унија .

УСЛУГИ »	МОИ ДОКУМЕНТИ »
РАДИО-ФРЕКВЕНЦИИ »	<b>БАРАЊЕ ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА РАДИО ОПРЕМА КОЈА КОРИСТИ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ ШТО НЕ СЕ ХАРМОНИЗИРАНИ НА НИВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА</b>
БАРАЊЕ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОР	
НОТИФИКАЦИИ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ »	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ФИКСНА СЛУЖБА
НОТИФИКАЦИИ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ »	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО КОПНЕНА МОБИЛНА СЛУЖБА
НУМЕРАЦИИ »	
ФИНАНСИИ	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА АНАЛОГНА РАТВ
ПОДНЕСИ КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА – ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА (DVB-T)
ПОДНЕСИ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	
ОБРАСЦИ ЗА КВАРТАЛНИ И ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА (ЗЕМСКА САТЕЛИТСКА СТАНИЦА)
ТАРИФНИ МОДЕЛИ	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО САТЕЛИТСКА СЛУЖБА VSAT/SNG СТАНИЦА
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РАДИОАМАТЕРСКА СЛУЖБА
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА СЛУЖБА ЗА СТАНИЦА ВО ВОЗДУХОПЛОВ
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА СЛУЖБА ЗА РАДИОСТАНИЦА НА ЗЕМЈА
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИСКА СЛУЖБА
	БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО МОБИЛНА СЛУЖБА ЗА СТАНИЦА НА ПЛОВЕН ОБЈЕКТ ВО ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

2. Ќе се отвори образец „**БАРАЊЕ за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската унија**“ во кој што ќе бидат пополнети вашите основни податоци (назив на фирма, адреса, телефон итн.) кои што сте ги впишале при регистрирањето на порталот на АЕК. Потребно е да го дополните образецот со останатите полиња.

До  
**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ**  
 Кеј „Димитар Влахов“ број 21  
 1000 Скопје

0803-309/1

**БАРАЊЕ**

за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема  
 која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на  
 Европската унија


**APPLICATION**

for consent to place on the market and put into service of radio equipment operated  
 on radio frequency bands not harmonized at EU level

*Барател / Supplier*

Назив* <i>Company</i>	Фирма дооел
Адреса* <i>Address</i>	ул. Рузвелтова 1/2-3
Поштенски број* <i>Postal number</i>	1000
Град* <i>City</i>	Скопје
Држава* <i>Country</i>	Македонија
Телефон <i>Phone</i>	02 5555 555
Факс <i>Fax</i>	02 5555 555
e-mail*	admin@example.com

## Уред / equipment identification

Тип* Type	мобилен телефон 
Вид на уред и опис* Model and description	
Производител* Manufacturer	
Намена* Intended use/purpose of the equipment	
Одбрана процедура за оценување на сообразност Selected procedure for conformity assessment (Directive 1999/5/EC)	
Идентификациски број на овластеното тело, доколку е потребно Where appropriate, identification number of the consulted notified body	
Држави во кои ќе се употребува Countries of intended use	
Применети стандарди Applied standards	
Фреквенциски опсези во кои работи радио опремата Frequency bands, for which radio equipment is intended	
Работни фреквенции Operating frequencies	
Широчина на канал Channel spacing	
Максимална моќност на предавателот Maximum transmit power	
Вид на модулација Type of modulation	
Вид на антена Type of antenna	
Начин на работа (сиплекс/дуплекс) Operating method (simplex/duplex)	
Забелешки Remarks	

**Изјава:** **Изјавувам под морална и кривична одговорност, дека сите податоци наведени во пријавата, се точни, прецизни и комплетни.**

*Declaration: I declare, that all the data, stated in notification, are true, precise and complete, for what I assume all material and penal responsibility.*

Потпис на одговорното лице  
(Signature of responsible person):

[Прикачи документи](#)

Датум (Date):

АЕК-751-301.16/Изм.01

Поднеси 

[Потврди](#)

Полињата со \* се задолжителни!

3. Откако ќе го пополните образецот треба да се прикачи документ.

**Изјава:** Изјавувам под морална и кривична одговорност, дека сите податоци наведени во пријавата, се точни, прецизни и комплетни.

**Declaration:** I declare, that all the data, stated in notification, are true, precise and complete, for what i assume all material and penal responsibility.

Потпис на одговорното лице  
(Signature of responsible person):

Датум (Date): 21/03/2014

4. Одберете **Choose file**, потоа прикачете го потребниот документ, притиснете **Add** и на крај **Finish**.

Add New Attachment

Type:

Address:  No file chosen

Title:

Attachments for: Notifikacija-RadioOprema

Title	Included By	Date
There are no items to show in this view.		

5. Со прикачување на документот одбирате **“Потврди”** и со тоа ја поднесувате Пријавата за увоз на опрема.

**Изјава:** Изјавувам под морална и кривична одговорност, дека сите податоци наведени во пријавата, се точни, прецизни и комплетни.

**Declaration:** I declare, that all the data, stated in notification, are true, precise and complete, for what i assume all material and penal responsibility.

Потпис на одговорното лице  
(Signature of responsible person):

Датум (Date): 21/03/2014


АЕК-751-301.16/Изм.01

Поплињете со \* се задолжителни!

6. Поднесената Пријава можете да ја прегледате во делот **Мои Документи > Поднесени барања за РФ**.



Во овој дел можете да ги прегледате поднесените Пријави и Детали за конкретна пријава. Во горниот дел можете веднаш да пристапите кон своите Решенија или да се вратите на основната страна преку **Home** опцијата.




За некомплетна документација или погрешно пополнет образец, од Агенцијата за електронски комуникации ќе добиете **Известување**. Во тој случај ќе морате **повторно да поднесете барање**.

Самото регистрирање во системот Ви овозможува следење и нотификација за вашето барање.

### 1.3 Преглед на издадени Решенија за увоз на радио опрема (#Радиоопрема.Решенија)

Кога Агенцијата за електронски комуникации ќе изготви Мислење за увоз на опрема врз основа на поднесената Пријава за увоз на опрема, на Вашата е - mail адреса добивате известување.

Изготвеното Мислење за увоз на опрема можете да го најдете и преземете со најавување со Вашата корисничка сметка во делот **Мои Документи ->Мои Решенија**.



Во делот **Мои решенија** можете да ги прегледате и преземете сите изготвени Решенија.

 A screenshot of a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a 'Мои документи' label, and a 'ФИРМА ДОС' button with an 'Одјавување' link. Below the navigation bar is the 'АЕК e-agencija.aek.mk' logo. The main content area is titled 'МОИ РЕШЕНИЈА' and contains a table with one data row.
 

Датум	Опис	Архивски број	Врска до .pdf од решението	Врска до .pdf од документот	Арх.бр. на барање
2014-02-19	0803-611-3_Мислење за увоз на радио опрема исполнува услови_undefine_фирмадоо	0803-611/3	Преглед		0803-611/1